

**До Управниот Одбор и Основачите
на Фулм доо, Скопје**

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилницата **Фулм доо, Скопје** (во понатамошниот текст "Штедилницата") составени од Биланс на состојба на ден 31 Декември 2007 година, Биланс на успех, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 30.

Финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 Декември 2006 беа ревидирани од друг ревизор во чиј извештај од 14 Февруари 2007 година е изразено мислење без резерва за финансиските извештаи.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување. Оваа одговорност вклучува: креирање, имплементирање и одржување на внатрешна контрола релевантна за изготвување и објективно презентирање на такви финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка; избор и примена на соодветни сметководствени политики и донесување на разумни сметководствени проценки соодветни на околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Штедилницата на ден 31 Декември 2007 година, како и резултатот од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Grant Thornton,

Скопје,
26 Февруари 2008

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	Белешки	на 31 Декември 2007 (000 мкд)	на 31 Декември 2006 (000 мкд)
Средства			
Парични средства и депозити кај НБРМ	12	11,528	9,316
Пласмани во, и кредити на банки	13	8,820	13,720
Хартии од вредност за тргување	14	11,874	13,636
Кредити одобрени на клиенти	15	212,033	181,642
Материјални средства	16	2,605	3,585
Нематеријални средства	16	66	120
Побарувања по камати и останати средства	17	2,254	2,220
Вкупно средства		249,180	224,239

Обврски

Обврски кон клиенти	18	154,507	132,871
Обврски по кредити	19	6,979	9,406
Донации	20	233	916
Обврски по камати и останати обврски	21	3,434	1,554
		165,153	144,747

Капитал

22			
Уплатен капитал		75,607	75,607
Резерви		3,885	2,385
Нераспределена добивка		4,535	1,500
		84,027	79,492
Вкупно обврски и капитал		249,180	224,239

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот Одбор на Штедилницата на 25 февруари 2008 година и потпишани во нејзино име од:

Елеонора Згоњанин Петровиќ,
Директор

Сузана Пецалевска,
Координатор за финансии

Сашо Павловски,
Координатор за финансии

БИЛАНС НА УСПЕХ

	Белешки	Година што завршува на 31 Декември 2007 (000 мкд)	2006 (000 мкд)
Приходи од камати		42,773	34,728
(Расходи) од камати		(12,327)	(9,208)
Нето приходи по камати	5	30,446	25,520
Приходи од надомести и провизии		4,204	3,669
(Расходи) од надомести и провизии		(397)	(481)
Нето приходи од надомести и провизии	6	3,807	3,188
Нето приходи од тргување	7	788	478
Нето (расходи) од оштетување	8	(2,158)	(1,959)
Останати деловни приходи	9	1,568	2,242
Останати деловни (расходи)	10	(28,903)	(27,074)
Добивка пред оданочување		5,548	2,395
Данок од добивката	11	(1,013)	(895)
Нето добивка за годината		4,535	1,500

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	Белешки	Година што завршува на 31 Декември	
		2007 (000 мкд)	2006 (000 мкд)
Оперативни активности			
Прилив од камата		42,296	34,306
Платена камата		(12,187)	(9,011)
Приливи од надомести и провизии, нето		3,807	3,186
Прилив од ХВ за тргување		782	474
Плаќања на добавувачи и вработени		(24,606)	(26,993)
Платен данок од добивка		(781)	(838)
Готовина од деловни активности пред промените во обртниот капитал		9,311	1,124
Промени во обртниот капитал			
Намалув. / (Зголемув.) во харг.од вр. за трг.		1,762	(11,640)
Намалув. / (Зголемув.)на побарув. од банки		5,000	(4,509)
(Зголемување) на кредити на коминтенти		(32,490)	(35,112)
Зголемување на обврските кон коминтенти		21,636	29,665
		5,219	(20,472)
Инвестициони активности			
Набавка на опрема		(580)	(1,297)
		(580)	(1,297)
Финансиски активности			
(Отплата) / Прилив по позајмици		(2,427)	1,037
Уплатен капитал		-	22,380
		(2,427)	23,417
Нето промена на паричните средства		2,212	1,648
Парични средства на почетокот на годината	12	9,316	7,668
Парични средства на крајот на годината	12	11,528	9,316

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	Уплатен капитал	Резерви	Нераспределена Добивка	(000 мкд)
				Вкупно
На 01 Јануари 2006	53,227	-	2,385	56,612
Вложувања на основачот (Бел.22)	22,380	-	-	22,380
Добивка за годината	-	-	1,500	1,500
Распоред на акумулирани добивки	-	2,385	(2,385)	-
На 31 Декември 2006	75,607	2,385	1,500	79,492
На 01 Јануари 2007	75,607	2,385	1,500	79,492
Добивка за годината	-	-	4,535	4,535
Распоред на акумулирани добивки	-	1,500	(1,500)	-
На 31 Декември 2007	75,607	3,885	4,535	84,027